



„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1032-Т-220, за одделни издања 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221.

Среда, 25 ноември 1953

БЕЛГРАД

БРОЈ 47

ГОД. IX

Плата
дин., а за
Редакција:
бр. 9 — Телеф.
Администрација 26-
деление 22-619, Тел. Централ

404.

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА КНИЖЕЊЕ ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ПРОЦЕНЕТИ ПО УПАТСТВОТО ЗА ПРОЦЕНКА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ВО СТОПАНСТВОТО

1. Стопанските организации при кои е извршена проценка на основните средства во смисла на Упатството за проценка на основните средства во стопанството одобрено со Решението за одобрување на Упатството за проценка на основните средства во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/53) должни се во своето книговодство да ги прокнижат новите вредности на основните средства под 31 декември 1953 година.

2. Пред да ги книжат новите вредности на основните средства во смисла на точ. 1 од ова решение, стопанските организации на цените по кои е извршена проценка на опремата и на некои делови од градежни објекти ќе го применат коефициентот 1, 8.

Стопанските организации ќе извршат истовремено и потребни исправки на вредноста на проценетите основни средства при кои се утврдени технички и сметковни грешки.

Извршените исправки во смисла на претходниот став мораат пред книжењето да се поднесат на заверка и согласност до околицката (градската) комисија за проценка на основните средства.

3. Поблиски прописи за извршување на ова решение донесува сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 14828

Белград, 11 ноември 1953 година

Го застапува Претседателот
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

405.

Врз основа на точ. 3 од Решението за книжење вредноста на основните средства проценети по Упатството за проценка на основните средства во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/53) пропишувам

УПАТСТВО

ЗА ПРИМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА КНИЖЕЊЕ ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ПРОЦЕНЕТИ ПО УПАТСТВОТО ЗА ПРОЦЕНКА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ВО СТОПАНСТВОТО

1. Стопанските организации ќе извршат исправка на пресметувањето на цените по кои е вршена проценка на опремата во 1953 година со примена на коефициентот 1,8 на вредноста добивена со таа проценка, и тоа:

а) во категоријата 1 (градежни објекти) од Номенклатурата на основните средства на Сојузната комисија за проценка на основните средства, кај следните предмети:

118—3 водоводни доводи и разводна мрежа

124—2 железнички железни мостови

125—3 горен stroj (само шини, стрелки и крстови)

125—4 контактна мрежа на железнички пруги со електрична влеча

125—91 железнички стрелки

125—94 железнички колосечки прибор

126—2 шини за трамвајски колосеци

126—6 трамвајски стрелки

126—7 и 8 трамвајски крстови од олучести шини за крстосвање

126—9 трамвајски комплетен електричен преклопен уред за стрелки

131—2 опрема на далекуводи

131—3 далекувод-проводници

131—4 земјоводи

132—1 и 2 ниско напонска мрежа со и без улично осветление (само дел од опремата)

132—3 развод од низок напон

132—5 кабелски доводи на јака струја-опрема

133—13 еднотелни доводи

133—2, 3 и 4 кабели, кабелска канализација и в. ф. телефонски кабел

134—1, 2, 3, 4 и 5 СС линии и СС канализации

139—3 и 4 електричен дел на трансформатори со висок и низок напон

141—плиноводи и нафтоводи

142—1, 2, 3 и 4 висеки и синцирести жицари.

б) Кај сите предмети на основните средства од категоријата 3 (енергетски машини, уреди и постројки), категоријата 4 (машини работилки, уреди и постројки за општа намена), категоријата 5 (специјални и специфични машини, уреди и постројки) и од категоријата 6 (средства за транспорт и врски, со тоа што коефициентот 1,8 по исклучок нема да се применува: на вредноста на челичната конструкција на високи печки (521—11), Сименс-Мартеновите печки (521—21) и на вкупната вредност на печките за топење стакло (582—11);

в) во категоријата 7 (крупен алат, инструменти итн.) кај сите предмети од групата 71, 72, 73, 74 и 76.

Пример: Ако при проценката на основното средство е утврдена:

основица за амортизација	Дин. 800.000
сегашна вредност	Дин. 300.000

тогаш со множењето на тие износи со коефициентот 1,8 ќе се добијат исправени вредности:

основица за амортизација	Дин. 1.440.000
сегашна вредност	Дин. 540.000

и овие исправени вредности на основното средство ќе се внесат во инвентарската книга и во инвентарска картичка.

Исправените вредности треба да се запишат во записникот за проценката покрај или над веќе запишаните вредности, така што овие вредности да бидат видливи;

г) кај сите предмети на опремата или деловите на опремата што се опфатени при проценката како инвестиционен материјал (конто 043) или како инвестиции во тек (конто 044,045).

Кај основните средства што не се опфатени под а), б), в) и г) од оваа точка, не се вршат никакви исправки на проценетата вредност.

Насекаде каде што се зборува потаму во текстот за запишување во книги и инвентарски картички на вредноста добивена со проценка, се подразбира вредноста по извршената исправка на резултатот на проценката.

2. Додека не се донесе нов контан план, стопанските организации се должни во складот на синтетичкото konto 000 (Работни основни средства во употреба) да отвораат одделни аналитички conta спрема следните групи:

- градежни објекти на хидроградба (11)
- градежни објекти на сообраќајот и транспортот (12, 14)
- градежни објекти на енергетските преноси и врски (13)
- рударски работи и длабочински дупчења (15)
- стопански згради (16, 17, 19)
- згради на општествениот стандард (18)
- машини, уреди и инсталации (31—59)
- средства за транспорт и врски (61—69)
- инвентар, крупен алат и инструменти (71—79)
- долготрајни засади (81—83)
- основно стадо (91—98)
- патенти, лиценци и други права (21—23)

(Бросите во заграда зад поодделни групи означуваат двоцифрени групации во Номенклатурата на основните средства на Сојузната комисија за проценка на основните средства).

По извршеното групирање на основните средства на синтетичкото konto 000 — стопанските организации ќе извршат соодветни книжења по одредбите од ова упатство под 31 декември 1953 година и оваа состојба ќе ја внесат во билансот за 1953 година.

По исклучок од претходниот став, делот од сточниот фонд што бил предмет на проценката ќе се внесе во билансот за 1953 година по пазаришните цени на денот на инвентарисањето.

3. Стопанските организации ќе ги внесат под 31 декември 1953 година во своите инвентарски книги и своите инвентарски картички на основните средства исправените вредности на основните средства спрема записникот за проценката (образец ПОС-3), и тоа само:

- основницата за амортизација (износ од колоната бр. 10 на образецот ПОС-3);
- износот на извршениот отпис (разлика помеѓу колоните бр. 10 и бр. 17 на образецот ПОС-3);
- сегашната вредност (износ од колоната бр. 17 на образецот ПОС-3), а кај сточниот фонд што бил опфатен со проценката и пазаришната вредност утврдена на денот на инвентарисањето.

Другите елементи на проценката што се содржани во записникот за проценката (цена по единица на мерката, основна вредност, економска застапеност, годишни отписи, годишно инвестиционо одржување, физичка способност — колона бр. 6—9 и 11—16) нема да се внесуваат во инвентарската книга и инвентарските картички.

При внесувањето на исправката на вредноста на проценетите основни средства во инвентарската книга и инвентарските картички, стопанските организации ќе постапат на следен начин:

а) ако утврдат дека технички е невозможно или од други разлози незгодно вредноста на проценетите основни средства да се внесе во инвентарската книга што постои и во инвентарските картички што постојат, ќе направат нова инвентарска книга и нови инвентарски картички;

б) ако со проценката се опфатени повеќе предмети заедно и ако во записникот за проценката е внесена проценката на овие предмети како една позиција, ќе ја утврдат самите проценетата вредност за секој поодделен предмет и така разчленети вредностите на предметите ќе ги внесат во инвентарската книга и инвентарските картички;

в) ако поодделни предмети на основните средства што претставуваат единствена целост и кои така и се водат во инвентарската книга и инвентарските картички, се проценети во записникот за проценката на повеќе позиции, во инвентарската книга и инвентарските картички ќе ја внесат вкупната вредност на сите поодделни предмети што го сочинуваат ова основно средство (на пр.: зградата е проценета во групата 18, додека визбата од таа иста зграда е проценета одвоено под број 119, во тој случај ќе се искаже вредноста на визбата од таа зграда, заедно со зградата);

г) во случај на уочени технички и сметковни грешки што се сторени во записникот за проценката, ќе извршат потребни исправки и во инвентарската книга и инвентарските картички ќе ги внесат вака исправените вредности. Извршените исправки мораат пред книжењето да се поднесат на заверка и согласност до околицката (градската) комисија за проценка на основните средства.

4. Во врска со изработката на завршната сметка за 1953 година стопанските организации при инвентарисањето на 31 декември 1953 година ќе ги попишат основните средства по групи на начинот предвиден во точ. 2 од ова упатство и кај секој предмет ќе ја означат неговата сегашна вредност по која се води во книгите, сегашната вредност спрема извршената проценка и основницата за амортизација спрема извршената проценка, а кај сточниот фонд што бил опфатен со проценката — и пазаришната вредност утврдена на денот на инвентарисањето.

Ако со упоредбата на состојбата по книгите со фактичната состојба што е утврдена при пописот се утврди дека некои предмети на основните средства што требало да се проценат не се проценети, стопанските организации таквите предмети, доколку нивната вкупна основна вредност (образец ПОС—3, колона 7) не преминува милион динари, ќе ги проценат самите држејќи се за цените и нормативите од Упатството за проценка на основните средства во стопанството и проценката ќе ја поднесат на заверка до околицката (градската) комисија за проценка. Предметите на основните средства чија основна вредност преминува милион динари, ќе ги процени околицката (градската) комисија преку стручњаци. Трошоците на проценката што ќе ја извршат стручњаци, ќе ги исплати стопанската организација.

На начинот пропишан во претходниот став ќе се постапи и со предметите на основните средства што не се опфатени со проценката на основните средства затоа што било одлучено да се расходуваат.

Доколку по извршената проценка поодделни предмети на основните средства се продадени или пренесени, стопанската организација што ја извршила продажбата односно пренесувањето е должна да ги испрати до стопанската организација, на која и' се продадени предметите или на која се пренесени, сите елементи на проценката од записникот за проценката (образец ПОС—3). Врз основа на овие елементи стопанската организација при која ќе се затечат овие предмети на 31 декември 1953 година ќе изврши соодветни книжења.

5. Под 31 декември 1953 година стопанските организации се должни да извршат книжења по следната постапка:

а) да ги сторнираат почетните салда од 1 јануари 1953 година на сите conta на основните средства во групата 00 (Основни средства), на контото 880 (Исправки на вредноста на основните средства) и на контото 890 (Фонд на основните средства). Сторнирањето ќе се спроведе преку контото 842 (Финансирање од буџетот).

Подлежни се на сторнирање преку контото 842 и:

— книжењата на проценетите предмети кои, макар да се завршени до 31 декември 1952 година, од кој и да е разлог (на пр. затоа што не е извршена колаудација на градежните работи) се водени на некое од контата на групата 04 (Инвестиции и инвестициони поправки). Сторнирањето на ваквите книжења ќе се спроведе по книжната вредност на 1 јануари 1953 година, на соодветните conta од групата 04 (Инвестиции и инвестициони поправки) и на контата на соодветните извори во групата 84 (Финансирање на инвестиции и инвестициони поправки). Книжењето на вредностите на овие предмети на основните средства добивени со проценката ќе се изврши само на соодветните conta во рамките на синтетичкото konto 000 (Работни основни средства во употреба), како и на контата 890 (Фонд на основните средства) и 880 (Исправки на вредноста на основните средства), а не и на контата на групата 04 (Инвестиции и

инвестициони поправки) и групата 84 (Финансирање на инвестиции и инвестициони поправки) на кои се водени досега таквите предмети;

— книжењата на предметите на основните средства што во текот на 1953 година се бесплатно или со надомнада пренесени од една стопанска организација на друга, и тоа на соодветните конта на основните средства и на контата 880 (Исправки на вредноста на основните средства) и 890 (Фонд на основните средства). Сторнирањето на книжењата на овие предмети ќе го изврши како стопанската организација што го пренесла предметот, така и стопанската организација на која е извршено пренесувањето;

— сите други книжења на контата на групата 00 (Основни средства), 04 (Инвестиции и инвестициони поправки), 84 (Финансирање на инвестиции и поправки) и 88 (Исправки на вредноста), како и на групата 89 (Фонд на основните средства), што се извршени во текот на 1953 година а се однесуваат до предметите на основните средства што се водени во книгите на 31 декември 1952 година (на пр. книжења во врска со расходувањето на поделени предмети на основните средства);

б) во рамките на групите на аналитичките конта од синтетичкото konto 000 (Работни основни средства во употреба) од точ. 2 на ова упатство, да го задолжат контото на секоја група за износот на основницата за амортизација и тоа спрема проценката на соодветните групи предмети, со признавање на контото 842 (Финансирање од буџетот). Истовремено на контото 890 (Фонд на основните средства) треба да му се признае износот на сегашната вредност (колона бр. 17 од образесот ПОС—3 на записникот за проценката), а на контото 880 (Исправки на вредноста на основните средства) разликата помеѓу основницата за амортизација и износот на сегашната вредност и да се задолжи контото 842 (Финансирање од буџетот).

Доколку на 31 декември 1952 година контото 891 (Долгорочни кредити за инвестиции) искажувало некоја состојба што е пренесена во 1953 година, книжењата од претходниот став што се однесуваат до контото 890 (Фонд на основните средства), се намалуваат за почетната состојба од 1 јануари 1953 година на контото 891 (Долгорочни кредити за инвестиции);

в) предметите на основните средства што се книжени на контото 000 (Работни основни средства во употреба), а кои преставуваат нови инвестиции во 1953 година, и како такви не се опфатени во проценката, да ги распоредат на соодветните аналитички конта на основните средства. Исто така на синтетичкото konto 000 (Работни основни средства во употреба) ќе се пренесат и соодветните аналитички конта и другите предмети на основните средства кои по контата се водени на другите конта од групата 00 (Основни средства) — вклучувајќи ја и групата 004 (Неупотребливи основни средства), како и новите инвестиции во 1953 година што не се проценувани.

Доколку, во врска со извршените капитални работи на туѓи основни средства постои обврска на сопственикот на основните средства да ја надомнади вредноста или делот на вредноста на инвестиционите работи (на пр. од закупнината што му припаѓа за употребата на основните средства), стопанската организација е должна износот на таквата обврска на сопственикот на основните средства да ја прокнижи на товар на контото 042 (Аванси за инвестиции), со одобрување на контото 842 (Финансирање од буџетот).

Книжењата од 1953 година, што се однесуваат на извршените капитални работи на туѓи основни средства, ќе се пренесат на аналитичкото konto: патенти, лиценци и други права, кое се отвора во рамките на синтетичкото konto 000 (Работни основни средства во употреба).

По извршените книжења на начинот пропишан со оваа точка од Упатството, стопанските организации ќе го водат во своите книги само синтетичкото konto 000 (Работни основни средства во употреба) и соодветните аналитички конта, со контата 880 (Исправки на вредноста на основните средства),

890 (Фонд на основните средства) и 891 (Долгорочни кредити за инвестиции). Стопанските организации добивените книжни состојби ќе ги внесат во билансот за 1953 година. Одделни книжења на исправката на вредностите на основните средства (книговодствени стписи) за 1953 година нема да се вршат.

При сторнирањето на почетната книговодствена состојба од 1 јануари 1953 година, кај основното стадо стопанските организации ќе ја сторнираат почетната состојба само на оној дел на основното стадо што е проценет во записникот за проценката (возрасен крупен произведен, приплоден и работен добиток) и со вредноста на овој дел на стадото по извршената проценка ќе ја заменат почетната книжна состојба од 1 јануари 1953 година.

Резултатот на проценката на земјиштето нема да се книжи.

6. Стопанските организации ќе ги сторнираат во своето книговодство на товар на контото 842 (Финансирање од буџетот) почетните книжни состојби од 1 јануари 1953 година на контата:

043 — Уреди, резервни делови и материјал за инвестиции,

044 — Капитална изградба, и

045 — Инвестиции во корист на општествениот стандард.

Износите добивени со проценка на средствата од претходниот став спрема записникот на проценката ќе се прокнижат постерно на овие конта во корист на контото 842 (Финансирање од буџетот).

Книжењата извршени на овие конта во текот на 1953 година остануваат без измена.

За делот на уредите, резервните делови и материјалот за инвестиции што бил предмет на проценка, а во меѓувреме е употребен и по исцрпувањата книжна вредност приближен од контото 043 (Уреди, резервни делови и материјал за инвестиции), на контото 044 (Капитална изградба), контото 045 (Инвестиции во корист на општествениот стандард) или 046 (Инвестициони поправки во тек), а од овие конта евентуално на контото 049 (Завршени инвестиции и инвестициони поправки), па и на контата од групата 00 (Основни средства), потребно е да се установи разликата помеѓу поракешната книжна вредност и вредноста по проценката, па таа разлика да се прекнижи од контото 043 (Уреди, резервни делови и материјал за инвестиции), на товар на овие конта што преобитно биле тезарени за вредноста на тој потрошен материјал.

Разликата помеѓу вредноста на книговодствената почетна состојба на работите на 1 јануари 1953 година на контата 044 (Капитална изградба) или 045 (Инвестиции во корист на општествениот стандард), за работите што се завршени во текот на 1953 година, од една страна, и вредноста што е утврдена со проценката на таа иста состојба на тие работи, од друга страна, ќе се прекнижи преку истите конта преку кои што била прекнижена вредноста на почетната состојба при завршокот на работите. Вредноста на книговодствената почетна состојба на овие работи на 1 јануари 1953 година се сторнира инаку во смисла на ст. 1 од оваа точка.

7. Книжењето на вредноста на инвестиционите работи извршени врз предметите на основните средства, кои работи на 31 декември 1952 година се водени во книгите на стопанските организации, а со проценката се опфатени затоа што во времето кога е извршена проценката биле завршени, ќе го извршат стопанските организации на следен начин:

а) нема да ги сторнираат книжењата на вредноста на тие работи извршени во текот на 1953 година,

б) ќе ги книжат евентуално настанатите разлики на материјалот употребен за работите по точ. 6 ст. 4 од ова упатство,

в) ќе извршат исправки на книжната вредност на работите врз основа на настанатите разлики помеѓу добивената вредност на работите спрема ст. 1 под б) од оваа точка и вредноста на проценката, и таа преку контото 890 (Фонд на основните средства) ако основните средства се книжени на контата од групата 00 (Основни средства), од-

носно преку контото 842 (Финансирање од буџетот) ако основните средства се книжени на контата од групата 04 (Инвестиции и инвестициони поправки).

8. Предметите што се опфатени со записникот за проценката, а кои стопанската организација ги води како обртни средства, ќе се книжат одвоено на следен начин:

а) со признавање на книжната вредност на предметите на соодветното konto од класата 3 (Запаси на сировини и материјали), а со задолжување на контото 142 (Сопствено финансирање на инвестиции и инвестициони поправки); и

б) со задолжување со вредноста на предметите по проценката на соодветните konto од класата 0 (Основни средства) и со признавање на контото 846 (Интерни заеми) на книжната вредност на предметите, а на контото 890 (Фонд на основните средства) односно 842 (Финансирање од буџетот) на разликата помеѓу вредноста на предметите по проценката и книжната вредност.

9. За предметите што ги воде стопанските организации по книгите како основни средства, а кои не се опфатени со проценката затоа што немаат карактер на основни туку на обртни средства, стопанските организации ќе извршат соодветни книжења помеѓу контата од класата 0 (Основни средства) и контата на обртните средства и соодветните извори. При тоа ќе се постапи на следен начин:

а) ако предметите што треба да се преведат од основни во обртни средства се книжени на контата од групата 00 (Основни средства), ќе се задолжи контото 890 (Фонд на основните средства) за делот на неотпишаната вредност на предметите, а контото 880 (Исправки на вредноста на основните средства) за отпишаниот дел на вредноста на предметите. За вкупната вредност на ваквите предмети ќе се признае соодветното konto од групата 00 (Основни средства).

Истовремено со овие книжења стопанските организации ќе ги издадат на Народната банка на ФНРЈ налог за уплата на вредноста на неотпишаниот дел на предметите во корист на амортизациониот фонд (Дел за замена) и ова ќе го прокнижат со задолжување на соодветното konto на обртните средства, по правило на некое konto во класата 3 (Запаси на сировини и материјали), а со признавање на контото на Народната банка на ФНРЈ (101).

По извршениот пренос од страна на Народната банка на ФНРЈ ќе се задолжи контото 040 (Средства издвоени за инвестиции и инвестициони поправки), а ќе се признае контото 840 (Фондови и други издвоени средства за инвестиции и поправки);

б) Ако предметите што треба да се преведат од основни во обртни средства се книжени на контата од групата 04 (Инвестиции и инвестициони поправки), а извор на финансирањето им е контото 842 (Финансирање од буџетот), 844 (Финансирање на инвестиции и поправки од фондови и други издвоени средства за инвестиции и поправки), 845 (Доброволна работа), или 847 (Мобилизација на внатрешни резерви), ќе се задолжи соодветното konto на обртните средства (по правило некое konto во класата 3), а ќе се признае контото во групата 04 (Инвестиции и инвестициони поправки) на кое што се книжени овие предмети досега.

По извршените книжења од претходниот став стопанските организации ќе ги ликвидираат обврските искажани во групата 84 (Финансирање на инвестиции и поправки) со исплатата на товар на редовната сметка кај Народната банка на ФНРЈ. Оваа ликвидација се спроведува со задолжување на соодветното konto од групата 84 (Финансирање на инвестиции и инвестициони поправки), а со одбрување на контото на Народната банка на ФНРЈ (101). Истовремено за истиот износ се задолжува контото 040 (Средства издвоени за инвестиции и инвестициони поправки), а се признава контото

840 (Фондови и други издвоени средства за инвестиции и поправки);

в) ако предметите што треба да се преведат од основни во обртни средства се книжени на контата од групата 04 (Инвестиции и инвестициони поправки), а изворот на финансирањето им е на контото 841 (Добавувачи и претприемачи за извршени испораки односно работи) или 846 (Интерни заеми), ќе се задолжи соодветното konto на обртните средства (по правило некое konto во класата 3), а ќе се признае контото во групата 04 (Инвестиции и инвестициони поправки) на кое се книжени овие предмети досега. Пстоа ќе се задолжи контото 841 (Добавувачи и претприемачи за извршени испораки односно работи), а ќе се признае контото 112 (Добавувачи), односно ќе се задолжи контото 846 (Интерни заеми) а ќе се признае контото 142 (Сопствено финансирање на инвестиции и инвестициони поправки).

Книжењата по оваа точка треба да се согласат со книжењата на сторната на почетните салда по точ. 4 и 5 од ова упатство, така што при сторната на почетните салда да не биде сторниран оној дел што се однесува до предметите што треба да се преведат од основни во обртни средства по оваа точка од упатството.

10. Завршените работи на инвестиционото одржување што се пренесени од контото 046 (Инвестициони поправки во тек) на контото 049 (Завршени инвестиции и инвестициони поправки), стопанските организации ќе ги книжат со израмнување со помош на соодветното сторно на контото на изворот 844 (Финансирање на инвестиции и поправки од фондови и други издвоени средства за инвестиции и поправки), а не со прекнижување на товар на контото 880 (Исправки на вредноста на основните средства). Доколку финансирањето се врши од некој друг извор што не е уште регулиран (на пр. на контото 841 — Добавувачи и претприемачи за извршени испораки односно работи), ќе се задржи сегашната книжна состојба и ќе се пренесе на 1954 година, со тоа што книжењето со израмнување со помош на соодветното сторно на контото на изворот 844 (Финансирање на инвестиции и поправки од фондови и други издвоени средства за инвестиции и поправки) да се спроведе кога ќе биде ликвидирано временото финансирање.

11. Книжените состојби на следните conta остануваат непроменети, и тоа:

042 — Аванси за инвестиции;

841 — Добавувачи и претприемачи за извршени испораки односно работи;

843 — Финансирање од кредитите; и

891 — Долгорочни кредити за инвестиции.

12. Сите сторна што се предвидени во одредбите на ова упатство се вршат, по правило, како „црвени сторна“.

13. Сите исплати на одделните награди за прекувремена работа што ги вршат стопанските организации заради доведување во ажурна состојба на инвентарската книга и на инвентарските картички или заради исправка и книжење на вредностите на проценетите основни средства, паѓаат на товар на материјалните трошоци на управно-продавната режија спрема решението за определување дневните за патувањето на членовите на комисиите за проценката на основните средства, и за наградите за работата на членовите од тие комисији („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/53). Исплатите на наградите можат да се вршат само под услов сета работа предвидена со ова упатство да е завршена во рокот што е пропишан за изработка и одобрување на завршните сметки за 1953 година.

14. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 14942

Белград, 23 ноември 1953 година

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.